

По наредба на директорката на скопската Зоолошка градина, Верица Николова - Ефремовска, настанот се чувал во најголема тајност. Веднаш по настанот директорката Николова - Ефремовска, заедно со ветеринарниот техничар и асистентката, заминала на службено патување во Нирнберг.



Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

Реакциите по повод громорниот колеж во Зоолошката градина не стивнуваат. Масакрот кој се случи ноќта меѓу 4 и 5 август и три дена подоцна, видно ги вознемири скопјани и ги "разбуди" градските татковци во однос на овој проблем кој тлее подолго време.

Како што изминува времето, таа и клопчето со овој мистериозен настан полека се одмотува. Првичните коментари за него беа дека ноќта меѓу 4 и 5 и 7 август непознати хулигани упаднале во скопската Зоолошка градина и сверски заклале три незаштитени срњи. Тие дивјачки им ги отсекле главите и ги фрлиле во живеалиштата на мечките. Подоцна, според полициската истрага, се утврдило дека срњите биле убиени со стап, а не заклани ниту, пак, главите им биле забодени на колец, како што објавија некои медиуми.

МАСАКР

Колењето на срњите почнало ноќта меѓу четврти и петти овој месец. Прво настрадала една од трите беспомошни срњи, со име Ленче. Ноќните посетители, најверојатно вооружени со стапови и со нож, лесно и незабележани од обезбедувањето, влегле во живеалиштето на срњичките и ја нападнале Ленче. Прво ја претепаале со стап, сверски ја мачеле и на крај полумртва им ја фрлиле на мечките за да ја изедат. Оваа срњичка била омилена кај посетителите, особено кај децата, бидејќи била толку питома што јаделе од рацете на луѓето.

Утрото по масакрот мртвото тело на срњата го нашле чуварите, кои веднаш пријавиле во полиција. Од МВР потврдија дека бил пријавен ваков инцидент и дека сè уште се трага по хулиганите. Изживувањето со невините животни, познати како најкротки на Земјата, не престанало само со колењето на срњичката Ленче. Обезбедувањето на скопската Зоолошка градина затаило и по два дена. На 7 август вечерта убијците повторно се вратиле да ги доколат другите две срњи во живеалиштето. Срњите ги фрлиле во кафезот на мечките, кој е 20-30 метри оддалечен од нивното живеалиште. Дека сверството најверојатно го извршиле истите сторители, покажува фактот дека тие повторно срњините полумртви тела им ги дале на мечките за да ги докасапат. Имено, досега мечките во скопската Зоолошка градина не се хранети со месо, но мирисот на свежа крв ги натерал да ги јадат полуживи. Еден од труповите на срњата бил затрупан од мечката. Во Зоолошката градина се вработени само двајца чувари, а објектот го обезбедувала скопска агенција.

Според шпекулациите, настанот во скопската Зоолошка градина се чувал во тајност, а раководството по случувањето заминало во странство.

Во полициските извори е наведено дека во истрагата за убиството на срњите се сослушувани и дел од вработените во Зоолошката градина, поради сомневање за нивна евентуална вмешаност во громорниот чин. Колку



НЕХУМАН ТРЕТМАН НА ЖИВОТНИТЕ

за потсетување, минатата пролет беше претепан нилскиот коњ Ниско. И тогаш директорката им забрани на вработените да зборуваат за

живување, за што сведочат испакнатите коски на нивните грбови, млитавоста и валканиот и запуштен изглед, туку Зоолошката веќе стану-

МОНСТРУОЗ ЧОВЕЧКИ Д



случајот. Откако веста излезе во медиумите, таа го демантираше настанот и објаснуваше дека "Ниско имал пролетно крвавење". Во Зоолошката градина во Скопје овој пат се случи масакр, несфатлив за цивилизираните зоолошки градини каде било во светот. Во скопското живеалиште животните не само што се оставени на голо пре-

ва опасно место за живеење. Последниот настан ја прелеа чашата. Како што тргнала работата со претепување, масакрирање, изгладнување и болести поради неводењето сметка за хигиената на животните, Зоолошката и натаму ќе ја има на насловните страници на најтиражните медиуми во Европа, како лани во "Daily mirror" и на



СРНИТЕ СТАНАЛЕ ХРАНА ЗА МЕЧКИТЕ

Интернет, а Македонија може да биде опсервирана, па дури и санкционирана со европски методи за нехуман третман на животните.

страда и фоката Доријан. Нилскиот коњ Ниско, пак, беше претепан со железни прачки. Директорката Николова - Ефремовска ги криеше

градоначалникот Трифун Костовски, на сметка на Градот, го исполни ветувањето и ангажира чувари кои 24 часа ќе ги чуваат животните во зоолошката. Градоначалникот Костовски, кој бил вознемирен од монструозниот чин, вети итна реконструкција на кадарот во ЗОО. Според извори од Градот, прво ќе биде сменета директорката Верича Николова - Ефремовска. Костовски најави и комплетна реконструкција на кафезите на животните. Во ревитализацијата ќе бидат вклучени експерти од ЕАЗА (Европска асоцијација за ЗОО градини и аквариуми), кои ќе организираат воркшопови за подобрување на состојбата на Зоолошката и нејзино успешно менаџирање.

Со свој коментар по повод најновите настани, специјал-

лем виновник за ваквата состојба е Министерството за култура. Инертниот однос на секоја владејачка гарнитурa, а со тоа и на секое министерство, ја доведе Зоолошката градина до степен на опасно место за живеење. Друштвото планира да поднесе кривична пријава до Министерството, со што еднаш засекогаш ќе се затвори ова мрачно сценарио од скопското секојдневие. Ова Друштво најмногу е револтирано од односот и од условите за живот на животните во Зоолошката.

"Животните во Зоолошката опстојуваат како музејски експонати. Третманот и условите се повеќе од мизерни и непотребно е да се коментира или да се обрзложува нивната положба. Уште еден факт кој не смее да се занемари, а говори за нехуманоста на нашите граѓани. Познато е дека со Закон е забрането да се лови дивеч. Доколку посетите некои наши ресторани, како "Ореовлад", "Лав" и други, ќе забележите дека во менито има дивеч, иако се знае дека е забрането да се увезува, уште помалку да се лови", вели Гоциров.

Скопската Зоолошка градина прв пат е отворена за јавноста во далечната 1926 година. Досега со неа управуваше Министерството за култура, а директорите се менуваа заедно со власта. Последниве неколку години таа е на мета на јавноста поради нехуманото чување на животните. Токму поради ова, скопската ЗОО се најде и во британскиот дневен весник "Daily mirror" под наслов "Зоолошката градина од пеколот", а на Интернет сè уште е прва на црниот список на зоолошки градини, со најнехуман однос кон животните. Виновни се сите - Управата на Зоолошката, Министерството за култура, Градот, за жал, и сите оние кои се неми сведоци на страдањата на животните - заложници во скопската ЗОО. Зоолошката градина треба да заличи на вистинско живеалиште за животните, а најголем акцент ќе се стави на нивната безбедност и заштита од нехуманите посетители.

но за нашиот неделник се изјасни и Друштвото за заштита на животни "Срна" од Скопје. Според претседателот на Друштвото, господиот Бранимир Гоциров, ова злодело е сериозен атак врз достоинството и правата на животните, кои не по своја вина се осудени на терор.

"Никој не очекуваше да се случи ваков грозоморен чин. Скопската Зоолошка градина воопшто не е заштитена од надворешните влијанија. Двајца чувари во две смени е повеќе од утопистичка замисла за комплетна заштита на животните и на посетителите. Сосема е небезбедно. Зоолошката располага со релативно голем неискористен работен простор. Како солиден пример, доколку треба да се уредува и да се негува една зоолошка градина, можам да го посочам примерот со Зоолошката градина во Белград, каде стандардите и условите се на завидно ниво", истакнува Гоциров.

Според Друштвото, најго-

НОСТ НАД СИТЕ ОСТОИНСТВА

Случајот со сверското убивање на трите срни е трет инцидент во ЗОО за шест месеци. Еден месец по пристигнувањето од Нирнберг, подарената фока Лагуна умре, а како што кажаа од ЗОО, од природна смрт. Набрзо потоа, од несовесни посетители, кои во базенот фрлија кеса полна со камења, на-

сите овие инциденти, но по нивното обелоденување, таа призна за нив, меѓутоа за случените настани секогаш имаше образложение логично само за неа.

РЕАКЦИИ

По масакрот на срните во скопската Зоолошка градина,



НИСКО ИМАЛ ПРОЛЕТНО КРВАВЕЊЕ?!